

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2400.**

Врз основа на член 57 став (4) од Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.255/24), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за раководителот на јавниот субјект е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за раководителот на организационата единица за финансиски прашања кај матичен буџетски корисник е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за раководителот на матичниот буџетски корисник е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за раководителот на буџетскиот корисник е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Прекршочниот платен налог за раководителот на претпријатието во јавна сопственост е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-3057/1
23 мај 2025 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, с.р.

ПРИЛОГ 1

Министерство за финансии
Сектор _____
(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 ____ година

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор,
финансискиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за раководителот на јавниот субјект)

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	
Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија	
Број и датум на лична карта или патна исправа	
Адреса на живеалиште или на престојувалиште	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА	
Назив	
Седиште	
Единствен даночен број (ЕДБ)	

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Правна квалификација на прекршокот	
Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Податоци за плаќање на глобата	Плаќањето на глоба за сторен прекршок се врши на образец ПП50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840*** (број на општината каде се уплаќа) - 05509, приходна шифра 722153, Програма 00, со цел на дознака Уплата на глоба по прекршочен платен налог бр. _____ од _____ година
--------------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до финансискиот инспектор. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршокот

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Финансиски инспектор

име, презиме и своерачен потпис

ПРИЛОГ 2

Министерство за финансии
Сектор _____
(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 _____ година

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, финансискиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за раководителот на организационата единица за финансиски прашања кај
матичен буџетски корисник)

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	
Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија	
Број и датум на лична карта или патна исправа	
Адреса на живеалиште или на престојувалиште	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА	
Назив	
Седиште	
Единствен даночен број (ЕДБ)	

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Правна квалификација на прекршокот	
Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Податоци за плаќање на глобата	Плаќањето на глоба за сторен прекршок се врши на образец ПП50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840*** (број на општината каде се уплаќа) - 05509, приходна шифра 722153, Програма 00, со цел на дознака. Уплата на глоба по прекршочен платен налог бр. _____ од _____ година
--------------------------------	--

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до финансискиот инспектор. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршокот

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Финансиски инспектор

име, презиме и своерачен потпис

ПРИЛОГ 3

Министерство за финансии
Сектор _____
(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20__ година

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, финансискиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за раководителот на матичниот буџетски корисник)

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	
Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија	
Број и датум на лична карта или патна исправа	
Адреса на живеалиште или на престојувалиште	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА	
Назив	
Седиште	
Единствен даночен број (ЕДБ)	

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Правна квалификација на прекршокот	
Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Податоци за плаќање на глобата	Плаќањето на глоба за сторен прекршок се врши на образец ПП50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840*** (број на општината каде се уплаќа) - 05509, приходна шифра 722153, Програма 00, со цел на дознака Уплата на глоба по прекршочен платен налог бр. _____ од _____ година
--------------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до финансискиот инспектор. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршокот

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Финансиски инспектор

име, презиме и своерачен потпис

ПРИЛОГ 4

Министерство за финансии
Сектор _____
(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 ____ година

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор,
финансискиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за раководителот на буџетскиот корисник)

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	
Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија	
Број и датум на лична карта или патна исправа	
Адреса на живеалиште или на престојувалиште	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА	
Назив	
Седиште	
Единствен даночен број (ЕДБ)	

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Правна квалификација на прекршокот	
Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Податоци за плаќање на глобата	Плаќањето на глоба за сторен прекршок се врши на образец ПП50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840*** (број на општината каде се уплаќа) - 05509, приходна шифра 722153, Програма 00, со цел на дознака Уплата на глоба по прекршочен платен налог бр. _____ од _____ година
--------------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до финансискиот инспектор. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршокот

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Финансиски инспектор

име, презиме и своерачен потпис

ПРИЛОГ 5

Министерство за финансии
Сектор _____
(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20__ година

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, финансискиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за раководителот на претпријатието во јавна сопственост)

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	
Матичен број на граѓанинот на Република Северна Македонија	
Број и датум на лична карта или патна исправа	
Адреса на живеалиште или на престојувалиште	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА	
Назив	
Седиште	
Единствен даночен број (ЕДБ)	

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Правна квалификација на прекршокот	
Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Податоци за плаќање на глобата	Плаќањето на глоба за сторен прекршок се врши на образец ПП50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840*** (број на општината каде се уплаќа)-05509, приходна шифра 722153, Програма 00, со цел на дознака Уплата на глоба по прекршочен платен налог бр. _____ од _____ година
--------------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до финансискиот инспектор. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, финансискиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршокот

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Финансиски инспектор

име, презиме и своерачен потпис